

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и бр.93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 март 2022 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Со оваа одлука на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“.
2. Податоци за носителот на оваа одлука:
 - назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово, со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово,
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-238,
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ Градиште“,
 - податоци за локација на електроцентралата: КП 1/18,1/19, 1/20, 1/21, 1/22,1/23, 1/24,1/25, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 814/8, 814/9, 5435/1, 5453/2, 5453/3, 5453/4, 5453/5, 5453/6 и 5453/7, КО Јегуновце и КО Вратница вон град, општина Јегуновце,
 - инсталирана моќност на електроцентралата: 672 kW,
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 4.165.000 kWh,
 - повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентрала „МХЕЦ Градиште“, УП1 бр. 08-52/19 од 15 јули 2019 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа до 18 февруари 2042 година.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со седиште на ул. Благоја Тоска бр.2 Тетово, согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 17 февруари 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр. 08-37/22 и Барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-38/22 за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“, со инсталирана моќност од 672 kW и со локација на КП 1/18,1/19, 1/20, 1/21, 1/22,1/23, 1/24,1/25, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 814/8, 814/9, 5435/1, 5453/2, 5453/3, 5453/4, 5453/5, 5453/6 и 5453/7, КО Јегуновце и КО Вратница вон град, општина Јегуновце.

Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово е носител на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“, УП1 бр. 08-52/19 од 15 јули 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19, 33/21, 4/22).

Врз основа на член 191, став (9) од Законот за енергетика*, и член 13 став (1) од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 18 февруари 2022 година побара Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија да издаде потврда за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово.

На 8 март 2022 година Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија издаде Потврда бр. 03-137/2 дека хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово е изградена и ги исполнува услови и инсталираната моќност утврдени со Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19 и бр.236/21).

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр.02-635/1 од 21 март 2022 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Од доставената документација од страна Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово се утврди дека Барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-38/22, за „МХЕЦ Градиште“, е комплетно и нема недостатоци и издадената Потврда од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија е позитивна.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-38/22
21 март 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија
за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски